



КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ  
NP HIGIJENA KOMUNALE - SHKUP

АДКОМ



ДРИСЛА - СКОПЈЕ ДОО

под покровителство на  
Министерство за животна средина и  
просторно планирање на Р. Македонија

ОРГАНИЗИРААТ  
3 меѓународна  
конференција на тема

## УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ



19 - 20 Септември 2013 - Скопје

Големите количини на отпад стануваат проблем број еден особено во големите градови заканоувајќи се директно по здравјето на луѓето и околината а индиректно на загадувањето на воздухот, почвата и водата.

Сите наведени согледувања беа повеќе од доволен повод АДКОМ-Здружение на даватели на комунални услуги на Р.М., ЈП Комунална Хигиена-Скопје и ДРИСЛА -СКОПЈЕ ДОО да ја организираат третата Меѓународна конференција каде што ќе се проговори за односот не само кон природата туку и за односот кон самите себе.






Отпадот е последица на човековите активности а одржливиот развој еден од императивите на денешницата. Влијанието на управувањето со отпадот врз климатските промени и инфраструктурата се сметаат за особено значајни и постојат закани кои не треба да се игнорираат.

Анимирајќи ги експертите кои ја третираат човековата околина, особено отпадот и климатските промени, се надеваме дека ќе успееме да испратиме издржан глас за правецот во кој треба да се движиме и начинот на кој треба да ја третираме околината.

Тематските подрачја се внимателно одбрани при што нашите очекувања се дека експертите и специјализираните институции и компании ќе најдат потреба и интерес да ги кажат своите видувања, достигнувања, актуелни ангажирања и можности за соработка.

### Тематски подрачја:

-  Отпадот и влијанието врз животната средина – климатски промени;
-  Имплементација на ЕУ директивите во националното законодавство во делот на управување со отпадот;
-  RRR во интегрираното управување со комунален отпад;
-  Можност за ЈПП во управување со отпад во Република Македонија;
-  Отпадот како енергенс;
-  Електронски отпад – искуства и препораки;
-  Подигнување на јавната свест за правилно управување со отпадот;
-  Методологија за пресметка на цена за интегрирано управување со отпад;

### Техничка изложба

Во рамките на конференцијата во холот на салата ќе се одржи изложба на производи и опрема кои се однесуваат на конференциските теми.

### Организатори:

#### АДКОМ


- Здружение на даватели на комунални услуги на Р. Македонија

#### ЈП Комунална Хигиена – Скопје

- најголемо претпријатие во управување со отпад во Р. Македонија, 100 години искуство, покрива 30% од населението и правните субјекти во државата

#### ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО

- единствена и најголема санитарна депонија со инсертатор за согорување на медицински и фармацевтски отпад во Р. Македонија



## Организациски Одбор

- Г-дин Зоран Илиоски-Претседател на АДКОМ
- Г-дин Музафер Мурати - Подпретседател на АДКОМ
- М-р Ракип Дочи -Директор-ЈП Комунална Хигиена Скопје
- Г-дин Горан Ангелов –Генерален Директор – ДРИСЛА-СКОПЈЕ ДОО
- Г-дин Игор Спасовски-Генерален Директор - ЈКП Солидарност Винаца
- Г-ѓа Лолита Стојановска-Извршен Директор - АДКОМ
- М-р Добре Босилковски – Помошник на директорот за финансиско- правни работи - ЈП Комунална хигиена-Скопје

## Редакциски одбор

- Проф.Др.Биљана Ангелова, УКИМ-Директор-- Економски институт-Скопје
- Доц.Д-р.Дејан Мираковски- Универзитет Гоце Делчев-Штип, Декан на Машински факултет
- Проф.Д-р.Муртезан Исмаили – Универзитет за југоисточна европа – Институт за животна средина – Директор
- М-р.Ана Каранфилова Мазневска – МЖСПП Управа за животна средина, Раководител на сектор за управување со отпад
- Д-р.Теодора О. Грнчаровска – МЖСПП – Државен Советник за климатски промени

## Координатори на конференцијата

- Лолита Стојановска - АДКОМ
- Фани Карамиха Петрушева - АДКОМ
- М-р. Ана-Марија Бранѓолица - ЈП Комунална хигиена Скопје
- Дијана Велјаноска - Дрисла Скопје Доо

## Време и место на одржување

Конференцијата ќе се одржи во Скопје-Бизнис Центарот на Скопски саем во период од 19-20 Септември 2013 година.

Во текот на конференциските денови покрај работниот дел ќе има и заедничка свечен вечера и туристичка прошетка во Скопје (19.09.2013).

## Работни јазици

Работни јазици на конференцијата се македонски, албански и англиски со обезбеден симултан превод.

## Рокови:

- Пријавување и плаќање на котизација - **најдоцна до 15.09.2013год.**

## Котизација

**Котизацијата е задолжителна за сите учесници на конференцијата**

Сите учесници на конференцијата плаќаат котизација во вредност од 5.000,00 денари со вклучено ДДВ.

Во котизацијата е вклучено:учество на конференција и посета на изложбената сала,зборник на трудови,конференциски сет- (ташна,тефтер,пенкало,беџ,пропаганден материјал) ручек(19.09.2013),освежување и кафе паузи за време на конференциските денови (19-20.09.2013) разгледување на знаменитостите на Скопје,присуство на свечена вечера-19 Септември..

## Сместување и превоз

Сместувањето и превозот се во сопствена режија на учесниците.

## Пријавување

Пријавување за конференцијата може да се изврши на:

Тел./факс  
**+389 2 2461 971**

Е-маил:  
**adkom@t-home.mk**

Адреса:  
АДКОМ-Здружение на даватели на комунални услуги на Р.Македонија-Бул.Јане Сандански бр.79А локал 12,1000 Скопје.

Контакт лице:  
Фани Карамиха Петрушева  
**моб. +389 77 610 444**

